

Политика за квалитет

Политика за квалитет

Фокусот е на организацијата

Ние сме компетентен партнер во автомобилската индустрија, ги разбираме барањата на пазарот и ги применуваме истите за нашите Производители на Оригинална Опрема (OEMs) преку процесите. Во ерата на зголемена дигитализација, ние создаваме иновативни идеи и ги применуваме за нашите Клиенти во временски определената рамка. Ние доследно се придржуваме кон нашите глобално-применливи стандарди и продолжуваме да ги развиваме нашите извонредни процеси во секој аспект на организацијата. Преку препознавањето на потребите за различност и преку постојано набљудување на пазарот, ние го зголемуваме задоволството на нашите Клиенти, а истовремено и нашиот корпоративен успех. Освен ова, ние бараме и од нашите партнери и од нашите добавувачи да ги почитуваат стандардите за квалитет поставени од нашите Клиенти.

Извонредност во оперативното работење

Ние ги препознаваме ризиците во многу рана фаза, преку примената на најмодерните методи и на тој начин ги избегнуваме грешките и предизвикувањето на непотребни трошоци. Ние постојано ги зголемуваме нашите изведбени моќи преку набљудување на нашата ефективност и обезбедуваме одржливи заеднички решенија за било која отстапка и во временски определената рамка.

Нашата одговорност

Ние продолжуваме да ги развиваме вештините на нашите вработени во согласност со нашите сопствено поставени барања за современост и постојано гледање напред и истовремено водиме сметка за нивните индивидуални карактери и компетенции и ги промовираме изведбената моќ и посветеноста на нашите вработени.

Комуникација


Политиката за Квалитет се објавува во рамките на Групацијата ДРЕКСЛМАЈЕР, а достапна е за секоја заинтересирана страна. Вработените во нашето раководство ги уверуваат сите корисници дека Политиката за квалитет ќе биде разбрана и ќе се применува.

Област на примена

Секој вработен е посветен на исполнувањето на одредбите од Политиката за квалитет. Оваа политика ја оформува рамката за поставување на целите за квалитет и нè мотивира да работиме во согласност со корпоративните вредности на Групацијата ДРЕКСЛМАЈЕР за ориентација кон Клиентот и пазарот, иновативност и независност.




Фриц Дрекслмајер
Главен Извршен Директор и Претседател на
Одборот на Директори



Проф. Д-р. Јерг Маркус Елзенбах
Главен Директор за квалитет на
Корпорацијата